

ЗАВРШИ ПРОЕКТОТ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Директорот на УСАИД во Македонија, Ричард Голдман, неодамна го означи успешното завршување на нивниот Проект за корпоративно управување и Законот за трговски друштва. Самир Латиф, кој беше дел од тимот за Корпоративно управување и Законот за трговски друштва, за Проектот коментира:

"Проектот за корпоративно управување и Законот за трговски друштва почиваше на три 'столба' и во рамките на неговите тригодишни активности се фокусираше на исполнување на претходно зацртаните цели. Трите веќе спомнати столба се однесуваа на:

■ Пишува:
Рената МАТЕСКА

- Техничка и експертска помош во областа на донесување и доуредување на легислативата. Тоа значи хармони-

зација и усогласување на легислативата во рамките на националната легислатива, но во исто време и приближување и усогласување на националната легислатива со онаа на Европската унија, преточена во европски директиви, како и со модерните трендови, кои во моментот постојат во развиените земји.

Во оваа пригода треба да се спомне дека Проектот многу активно и интензивно беше вклучен во започнувањето, реализирањето и имплементацијата на неколку многу големи законски проекти - донесувањето на новиот Закон за трговски друштва; имплементацијата на едношалтерскиот систем; донесувањето на новиот Закон за стечај (кој деновиве треба да се изгласа во Собранието на РМ) и други. Што е многу важно, при донесувањето на ваквите важни закони Проектот иницираше еден целосно нов пристап - тоа беше инклузивен процес во кој сите активни чинители од јавниот, приватниот и од невладиниот сектор земаа активно учес-

DONIA
DONIA



РИЧАРД ГОЛДМАН ГО ОЗНАЧИ УСПЕШНОТО ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

БЕЗ СОВЕСНОСТ, ГРИЖЛИВОСТ НЕМА УСПЕШН

Проектот многу активно и интензивно беше вклучен во почнувањето, реализирањето и имплементацијата на неколку многу големи законски проекти - донесувањето на новиот Закон за трговски друштва; имплементација на едношалтерскиот систем; донесувањето на новиот Закон за стечај (кој деновиве треба да се изгласа во Собранието на РМ) и други.



тво. Како илустрација и потврда на оваа констатација се, на пример, бројките кои говорат дека при донесувањето на Законот за трговски друштва се организираа 17 јавни расправи во првата фаза и 10 јавни расправи во втората фаза од донесувањето на Законот, процес кој траеше 15 месеци.

Неизбежна беше соработката со институциите и организациите од јавниот, приватниот и од невладиниот сектор. Иако небагодарно, сепак би сакал да спомнам неколку од нив, со кои имавме навистина исклучителна соработка. Од јавниот сектор би ги издвоил Министерство-

то за економија и Министерството за правда, како и судиите преку Здружението на судии на РМ. Институциите на пазарот на капитал: Комисијата за хартии од вредност, Македонската берза за долгорочни хартии од вредност и Централниот депозитар за хартии од вредност. Директна комуникација со поголемите компании и нивните раководни лица. Од граѓанскиот сектор би ги издвоил Здружението на правници од стопанството на РМ, како и Здружението за заштита на акционерите во РМ 'Акционер'.

Едукацијата и обуката во областа на трговското право и корпоративното управува-

ње беа организирани и имплементирани со повеќето партнери на Проектот - акционерските друштва, судиите преку Здружението на судии, нотарите преку Нотарската комора, акционерите во акционерските друштва, како и новинарите во РМ".

ПОДДРШКА НА АКТИВНОСТИТЕ

Беше најавено дека УСАИД ќе продолжи да го поддржува овој сектор преку други проекти...

"Канцеларијата на УСАИД, преку своите постојни проекти, низ разни форми и содржини ги поддржува активностите од овој сектор. Секако дека овие проекти, кои се комплементарни во своето работење, како и најавите за нов(и) проект(и) во оваа сфера, соодветно ќе ѝ помогнат на нашата држава во напорите за нејзин просперитет", вели Самир Латиф.

Досега беа промовирани развојот, разбирањето, прифаќањето и спроведувањето на современите стандарди за корпоративно управување, а според направеното истра-

но е да се спомне дека големо учество во зголемувањето на свеста на акционерите имаше и имаат Здруже-



ПРОЕКТОТ БЕШЕ ПРОСЛЕДЕН СО МНОГУ ЈАВНИ РАСПРАВИ И ИСТРАЖУВАЊА

нието за заштита на акционерите во РМ 'Акционер', како и Здружението на правници од стопанството на РМ. Иако постои прогрес во овој процес, сепак треба максимално активно да се продолжи со истиот".

Преку Проектот се укажувааше на понапредни и поефикасни начини за водење на претпријатијата...

ципите за добро корпоративно управување се повеќестрани и во оваа пригода ќе спомнам само неколку:

- Од интерен карактер:
 - Подобрување на конкурентноста на компаниите;
 - Подобро позиционирање на компанијата на пазарот (домашен и странски);
 - Промовирање и поттикнување на претприемачкиот дух;
 - Создавање на една етичка и мотивирана работна средина;
 - Обезбедување подобар,

УСОГЛАСУВАЊЕ СО ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕУ

Во врска со тоа до каде сме со усогласувањето на трговското законодавство со директивите на ЕУ и колку тоа ќе придонесе за поефикасно привлекување инвеститори, Самир Латиф потенцира:

"Можам слободно да кажам дека легислативата од областа на трговското право е во максимален обем усогласена со директивите на ЕУ. Се оди дури и понатаму - се прифаќаат и некои принципи кои не се задолжителни по директивите на ЕУ, но се покажале како многу корисни при имплементацијата на истите во развиените земји (ОЕЦД принципите, Светска банка итн.).

Прифаќањето на принципи за добро корпоративно управување во голем обем ќе влијае и на развојот на пазарот на капитал, без кој реално не може да се очекува солиден економски развој. Ова ќе доведе и до создавање атрактивна инвестициона клима и појава на инвеститори по разни основи, како од домашен, така и од странски карактер".

Крајниот заклучок од Проектот беше дека соработката со министерствата е клуч за модернизација на корпоративното управување во Македонија...

"Претходно истакнав дека досегашната соработка со разните министерства беше на завидно ниво. Можам да кажам дека тоа беше и еден од основните постулати за успех на нашиот проект. Ова секако е важно, бидејќи финалната артикулација во процесот на изработка и имплементација на законите ја има Владата на РМ преку нејзините соодветни министерства. Особено сум задоволен од фактот дека министерствата со кои ние соработувавме беа максимално отворени и рецептивни за нашите идеи и предлози, со цел унапредување и модернизација на законската и на подзаконската регулатива од областа на корпоративното управување", вели членот на тимот за Корпоративно управување и Законот за трговски друштва, Самир Латиф.

И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

И КОМПАНИИ

жување се покажа дека тоа не е во целост сфатено. Конкретно, акционерите не ги знаат своите права...

"Секако дека треба во блиска иднина да се направи уште многу, со цел зголемување на свеста на акционерите за нивните права, но целосно не би се согласил со констатацијата дека акционерите не ги знаат своите права. Во последните неколку години се врши максимално интензивна едукација на акционерите за да ги осознаат своите права, како да ги остварат, како и тоа како да ги заштитат. Иако Проектот - нагласува Латиф - имаше водечка улога во целиот овој процес, вред-

"Со прифаќањето на принципите на добро корпоративно управување од страна на компаниите реално се создаваат услови за успешно работење и развој. Принципите на совесност, грижливост и максимална транспарентност треба да бидат основните постулати во работењето на компаниите. Со реалното и објективното аплицирање на принципите на добро корпоративно управување од страна на компаниите се отвора можност за унапредување на економската ефикасност, како на макро, така и на микро ниво.

Придобивките за компаниите кои ги прифатиле прин-

соодветен и најефикасен пристап кон човечките, материјалните и финансиските потенцијали;

Најсоодветна алокација на средствата и капиталот со кои располага компанијата.

- Од екстерен карактер:
Поголема веројатност за пристап кон финансиски средства надвор од компанијата по најниска цена;

Потенцијално зголемување на цената на акциите;
Зголемување на вредноста на компанијата;

Зголемување на довербата на јавноста кон компаниите, пазарот на капитал и националната економија;

Привлекување домашни и странски инвеститори", вели Самир Латиф, член на тимот за Корпоративно управување и Законот за трговски друштва.